

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



АНКЕТА ЗА КРЕДИТНАТА АКТИВНОСТ ПО ГРУПИ БАНКИ

ВТОР КВАРТАЛ, 2017 ГОДИНА

август 2017 година

Резиме на резултатите од Анкетата за кредитната активност по групи банки^{1,2}

Големи банки

Кредити на претпријатијата

- Кредитна политика: нето-олеснување на условите за одобрување корпоративни кредити, но умерено послабо во споредба со претходната анкета.
- Кредитна побарувачка: непроменета побарувачка на вкупните корпоративни кредити, наспроти нето-зголемувањето во претходниот период.
- Очекувања за третиот квартал на 2017 година: нето-олеснување на кредитните услови на корпоративните кредити, посилено во однос на минатата анкета, при натамошно нето-зголемување на вкупната побарувачка, но умерено послабо во споредба со очекувањата во претходната анкета.

Кредити на населението

- Кредитна политика: натамошно нето-олеснување на кредитните услови за одобрување на вкупните кредити, со слично темпо како и во претходната анкета.
- Кредитна побарувачка: умерено нето-зголемување на побарувачката на вкупните кредити, наспроти минималното нето-намалување во претходната анкета.
- Очекувања за третиот квартал на 2017 година: мало нето-заострување на вкупните кредитни услови, наспроти нето-олеснувањето во минатата анкета, при мало нето-зголемување на побарувачката на вкупните кредити, но значително послабо во споредба со очекувањата во претходната анкета.

Средни банки

Кредити на претпријатијата

- Кредитна политика: нето-олеснување на условите за одобрување корпоративни кредити, наспроти оцените за непроменети кредитни услови во претходната анкета.
- Кредитна побарувачка: нето-зголемување на побарувачката на вкупните корпоративни кредити, слично како и во минатата анкета.
- Очекувања за третиот квартал на 2017 година: мало нето-олеснување на вкупните кредитни услови со значително послаба динамика во споредба со очекувањата од

¹ Методологијата на Анкетата за кредитната активност по групи банки е претставена во посебен прилог којшто може да се најде на следнава врска: [Методологија на анкетата за кредитната активност](#).

² Временска серија од податоците на Анкетата за кредитната активност по групи банки може да се најдат на следнава врска: [Временска серија по групи банки](#).

претходната анкета, при натамошно нето-зголемување на побарувачката на вкупните кредити.

Кредити на населението

- Кредитна политика: умерено нето-затегнување на вкупните кредитни услови, наспроти малото нето-олеснување во претходната анкета.
- Кредитна побарувачка: нето-зголемување на побарувачката на вкупните кредити на населението, со посилено темпо во однос на минатата анкета.
- Очекувања за третиот квартал на 2017 година: натамошно нето-олеснување на вкупните кредитни услови, со умерено послабо темпо во однос на очекувањата во претходната анкета, при задржување на динамиката на натамошно нето-зголемување на побарувачката на кредити.

Мали банки

Кредити на претпријатијата

- Кредитна политика: натамошно нето-заострување на кредитните услови за одобрување корпоративни кредити, слично како и во претходната анкета.
- Кредитна побарувачка: минимално нето-намалување на побарувачката на вкупните кредити на претпријатијата, наспроти нето-зголемувањето на побарувачката на кредити во минатата анкета.
- Очекувања за третиот квартал на 2017 година: натамошно нето-заострување на кредитните услови на вкупните корпоративни кредити, при нето-намалување на побарувачката на кредити, со посилено темпо во споредба со очекувањата во претходната анкета.

Кредити на населението

- Кредитна политика: нето-олеснување на кредитните услови за одобрување на вкупните кредити, умерено посилено во споредба со претходната анкета.
- Кредитна побарувачка: натамошно нето-зголемување на побарувачката на вкупните кредити на населението, со значително посилено темпо споредено со минатата анкета.
- Очекувања за третиот квартал на 2017 година: натамошно нето-олеснување на кредитните услови, но послабо во однос на претходната анкета, при непроменета побарувачка на вкупните кредити на население, наспроти нето-зголемувањето во претходната анкета.